

Врз основа на член 47 став (3) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија” бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15 и 23/16), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ КАКО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИСПОЛНЕТОСТА НА УСЛОВИТЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Службен весник на РМ, бр. 110 од 9.06.2016 година

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за враќање на данокот на додадена вредност на непрофитни организации како и потребната документација за исполнетоста на условите за враќање на данокот додадена вредност.

Член 2

Барањето за враќање на данокот на додадена вредност на непрофитни организации се поднесува на образец ДДВ-12 на хартија во бела боја во А4 формат. Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Потребната документација за исполнетоста на условите од член 47 од Законот за данокот на додадена вредност е следната:

1. фактура за извршена набавка на добра во која посебно е искажан данокот на додадена вредност;
2. документ за извршено плаќање на купопродажната цена, вклучувајќи го и данокот на додадена вредност;
3. царински документ за извршен увоз на добра (ЕЦД) во кој посебно е искажан платениот данок за увозот и
4. доказ за извршен извоз на добрата преку соодветен царински документ.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на член 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).

Бр. 20-3075/3
3 мај 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрски, с.р.